

# SONY®

## Брз водич

Како да го инсталирате испорачаниот софтвер  
Како да го користите Вашиот "WALKMAN"

NWZ-WH505/WH303



Пристапете кон онлајн Help Guide (Комплетна верија).

**За РС или Паметни телефон**

Пребарувањето е бесплатно, но може да се наплати комуникација во зависност од претходен договор  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300\\_500/en/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/en/)



## Содржина

Проверете ги деловите во пакетот.

- "WALKMAN" (1)



- USB кабел (1)
- Кабел за слушалки (1)
- Брз водич (ова упатство)

## За Оперативниот систем


Проверете дали ОС е Windows XP<sup>\*1</sup> (Service Pack 3 или понов), Windows Vista<sup>\*2</sup> (Service Pack 2 или понов), Windows 7<sup>\*2</sup> (Service Pack 1 или понов) или Windows 8.

<sup>\*1</sup> Со исклучок на 64-bit OS верзијата.

<sup>\*2</sup> [Compatibility mode] за Windows XP не е поддржан.

За Mac компјутер, проверете дали ОС е Mac OS X v10.6 или понов. Освен горенаведениот не е поддржан од OS.

## Прикачување на “WALKMAN” со компјутер и полнење на батеријата



### 1 Connect your Walkman to a running computer using the USB cable (supplied).

Charging starts. The OPR (operation) lamp lights up.

#### Notes on charging by using the computer

- Полнете ја батеријата кога OPR индикаторот наизменично трепка зелено и портокалово. Кога батеријата е речиси при крај, OPR индикаторот наизменично трепка црвено и портокалово.
- Додека батеријата се полни, индикаторот го покажува статусот на полнење на Walkman.  
Светнува портокалово: Се полни  
Исклучено: Полнењето е завршено или не е почнато со полнење
- Времето на полнење е приближ. 2 часа.  
Кога Walkman целосно ќе се наполни, откачете го од компјутер.  
За Mac компјутер, допрете [WALKMAN] иконата за исфрлање на страничната лента од Finder за откачување на Walkman.
- Ако компјутерот се префрли во режим за заштеда како на пр. Sleep или Hibernation додека Walkman е поврзан преку USB кабел (испорачан), Walkman може да продолжи со напојување од батеријата, да ја испразни.
- Кога Walkman го користите за прв пат, или не сте го користеле подолго време, потребно е некое време компјутерот да го препознае, дури и ако полнењето веќе почнува (OPR индикаторот светнува портокалово). Откако ќе го поврзете со компјутерот, за околу 10 минути, проверете дали компјутерот го препознава Walkman.
- Додека се полни Walkman не можете да ракувате со него.
- Да спречите оштетување на батеријата, полнете ја на секои шест месеци или година дена.

# Како да го инсталирате испорачаниот софтвер

## Инсталирање на WALKMAN Guide и Media Go (за Windows)

**1** Поврзете го Walkman со вклучен компјутер преку USB кабел (испорачан).

**2** Изберете го следниот редослед преку компјутер.

- Windows 7 или постар: Select [Start] – [Computer] или [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Допрете [Desktop] од [Start screen] да отворите [File Explorer]. Во [Computer] листата, допрете [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Двоен клик на [Setup.exe].

Се прикажува прозор за инсталирање.

- Кога ќе направите [Setup.exe], [Setup.exe] фајлот зачуван во [FOR\_WINDOWS] папката на Walkman се копира на компјутер за резерва и WALKMAN Guide и Media Go се инсталираат на компјутерот.
- Ако [Setup.exe] не се активира, ископирајте го фајлот [Setup.exe] на десктоп и потоа со двоен клик на него.

**4** Следете ги инструкциите на екранот.

Откако инсталирањето ќе заврши, на десктопот на компјутерот се прикажуваат икони за WALKMAN Guide и Media Go. Help Guide е вклучено во WALKMAN Guide.

## Инсталирање на Help Guide и Content Transfer софтвер (за Mac)

**1** Поврзете го Walkman со вклучен компјутер преку USB кабел (испорачан).

**2** На компјутерот, допрете [WALKMAN] во страницната лента на Finder, потоа отворете ја [FOR\_MAC] папката.

**3** Двоен клик на иконата за инсталирање на софтверот:

Да инсталирате Help Guide: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]

Да инсталирате Content Transfer софтвер: [ContentTransfer.pkg]

**4** Следете ги инструкциите на екранот.


Откако инсталирањето ќе заврши, на десктопот на компјутерот се прикажува икона за инсталираниот софтвер (Help Guide или Content Transfer софтверот).



### Совет

- Пред да се обидете да го избришете софтверот од Walkman, ископирајте ја [FOR\_MAC] папката на Mac компјутер да направите резерва.

## Делови и контроли



- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1</b> RESET копче              | <b>10</b> SHUFFLE/PLAY LIST копче  |
| <b>2</b> POWER прекинувач         | <b>11</b> VOLUME -/+* копче  |
| <b>3</b> OUTPUT прекинувач        | <b>12</b> Рачка за влечење (◀◀▶▶▶▶)  |
| (слушалки)                        | Допрете ▶▶▶▶ за старт/пауза на репродукција. Допрете и држете ▶▶▶▶ подолго од 1 секунда при репродукција за активирање на ZAPPIN репродукција.   |
| (вграден звучник)                 | Лизгајте до ▶▶▶▶ или ◀◀◀◀ да прескокнете на следна или претходна песна. Лизгајте до ▶▶▶▶ или ◀◀◀◀ и држете подолго од 1 секунда да прескокнете на почеток на претходна или следна папка. |
| <b>4</b> Вграден звучник          |  |
| <b>5</b> Илуминација              |  |
| <b>6</b> OPR (работи) индикатор   |  |
| <b>7</b> Micro USB приклучок      |  |
| <b>8</b> HEADPHONES приклучок     |  |
| <b>9</b> SOUND/ILLUMINATION копче |  |

\* Има сензибилна точка. Користете ја како помош при прилагодување на јачината на тон.

### За јачината на тон (Само за земји/реони кои ги применуваат Европските Директиви)

Алармот (бип) и предупредувањето “Проверка на нивото на волуменот” имаат намена за заштита на ушите кога нивото на тонот ќе го зголемите над специфичното ниво\*1.


Алармот и предупредувањето можете да го откажете со допирање на било кое копче.


#### Забелешки

- Тонот можете да го зголемите над специфичното ниво \*1 по откажување на алармот и предупредувањето.
- По првичното предупредување, алармот и предупредувањето се повторуваат на секои 20 часа кога нивото е дотеран над специфичното ниво\*1; кога ќе се случи ова, тонот автоматски се менува до [7] ниво.
- Ако тонот е дотеран над специфичното ниво\*1 и го исклучите Walkman, тонот автоматски се враќа на специфичното ниво\*1.

\*1 Специфично ниво = [17]

## Како да го вклучите напојувањето и како да го носите Walkman на уши

- 1 Проверете ги левата (L) и десната (R) страна на Walkman.
- 2 Лизгајте го POWER прекинувачот на левата (L) страна во ON за да го вклучите Walkman.  
Исто така, проверете дали OUTPUT прекинувачот на левата (L) страна е дотеран во  (headphones).




- 3 Walkman носете го на уши.


Прилагодете го лизгачот за слушалките да одговараат на Вашите уши.



## Носете го Walkman околу врат


Walkman носете го околу врат и слушате музика гласно преку звучниците.

- 1 Лизгајте го POWER прекинувачот во ON и OUTPUT прекинувачот во  (вградени звучници) на левата (L) страна од Walkman.




## 2 Носете го Walkman околу врат со десната и левата страна правилно поставени и со звучници (1) свртени нагоре.

Прилагодете го лизгачот за звучници да се постават на најдобра позиција.



## Репродукција на музика



### Playing songs

Допрете го копчето ►|| (рачка за влечење) на десната (R) страна.

### Паузирање на репродукција

Допрете го копчето ►|| (рачка за влечење) на десната (R) страна.

### Прескокнување на претходна/следна песна

Лизгајте го копчето ►|| (рачка за влечење) во правец на ◀◀ (претходна) или ►► (следна).

### Прилагодување на тонот

Допрете на копчето VOLUME +/- на десната (R) страна.

## Слушање звук преку други плеери

Музика можете да слушате и од паметен телефон или друг плеер со поврзување на Вашиот Walkman преку кабел за слушалки (испорачан).


### Забелешки

- Кога ги користите на ваков начин, Walkman работи само како слушалки, па така не можете да ракувате со функциите на плеерот на Walkman. Со функцијата за репродукција ракувајте преку плеерот.
- Звукот нема да се емитува преку звучниците на Walkman кога слушате музика од друг плеер поврзан со Walkman.

- 1 Лизгајте го **POWER** прекинувачот на левата (L) страна од Walkman кон **OFF/HEADPHONES**.
- 2 Поврзете го кабелот за слушалки (испорачан) во **HEADPHONES** приклучокот на левата (L) страна.
- 3 Другиот крај од кабелот поврзете го со плеерот.
- 4 Носете го Walkman на уши.



- 5 Почнете со репродукција на плеерот.





## Проблеми и можни решенија

Ако Walkman не работи како што треба, обидете се со следниве чекори да го решите проблемот.

- 1 Најдете го симптомот на проблемот во “Проблеми и можни решенија” во Help Guide (HTML документ) и пробајте едно од наведените решенија.**

За детали за проблемот, видете ја табелата од десно.


- 2 Поврзете го Walkman со компјутер за да ја наполните батеријата.**

Со полнење на батеријата може да решите некој проблем.

- 3 Допрете го RESET копчето со пенкало или спајалница**

Кога ќе го ресетирате Walkman, внимавајте на следното.

- Вашиот Walkman не е поврзан со компјутер.
- Вашиот Walkman не репродуцира музика.



- 4 Проверете ја информацијата за проблемот во Help за секој софтвер.**

- 5 Побарајте информација за проблемот на една од веб-страниците за поддршка на потрошувачите.**

За веб-страни за поддршка на потрошувачите, видете “За нови информации”.

- 6 Ако не успеете проблемот да го решите со горенаведените решенија, консултирајте се со најблискиот Sony продавач.**

Симптом	Причина/Поправка
Вашиот Walkman не ја полни батеријата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB кабелот не е поврзан правилно во USB конекторот на компјутерот. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Откачете го USB кабелот и повторно поврзете го.</li> <li>→ Користете го испорачаниот USB кабел.</li> </ul> </li> <li>• Батеријата се полни на температура во опсег од 5 °C (41 °F) до 35 °C (95 °F). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Батеријата полнете ја на температура од 5 °C (41 °F) до 35 °C (95 °F).</li> </ul> </li> <li>• Компјутерот не е вклучен. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Вклучете го компјутерот.</li> </ul> </li> <li>• Компјутерот се префрлил во Sleep или Hibernation режим. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Вратете го компјутерот од Sleep или Hibernation режим.</li> </ul> </li> <li>• USB хабе се користи. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Со поврзување на Walkman преку USB хаб може да не работи. Walkman директно поврзете го со компјутерот преку USB кабел (испорачан).</li> </ul> </li> <li>• Оперативниот систем кој е инсталиран на компјутерот не е поддржан од Walkman. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Да го наполните Walkman, поврзете го со компјутер со оперативен систем кој Walkman го поддржува.</li> </ul> </li> </ul>
Компјутерот не го препознава Вашиот Walkman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вашиот Walkman не е поврзан правилно со компјутер преку USB кабел (испорачан).</li> <li>• Откачете го USB кабелот и повторно прикачете го правилно и цврсто и во Walkman и во компјутерот.</li> <li>• Преостанатата бетера не е доволна. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Наполнете ја батерија. Кога Walkman го користите за првпат или не сте го користеле подолго време, може да му е потребно неколку минути за да биде препознат од компјутерот, дури и ако полнењето веќе е почнато (OPR индикаторот се пали портокалово). Откако ќе го поврзете со компјутер за околу 10 минути проверете дали Walkman е препознат од компјутерот.</li> </ul> </li> <li>• На компјутерот активиран е друг софтвер различен од тој што треба за префрлање. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Откачете го USB кабелот (испорачан), почекајте неколку минути и повторно прикачете го. Ако проблемот се уште постои, откачете го USB кабелот (испорачан), ресетирајте го компјутерот и потоа повторно приклучете го USB кабелот (испорачано).</li> </ul> </li> </ul>
При репродукција на песна, следната песна неочекувано почнува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman може да врши ZAPPIN репродукција. За детали, видете во Help Guide.</li> </ul>

# Мерки на претпазливост

## Информација за законите и заштитните знаци

За информација за законите, регулативите и правата за заштитни знаци, видете во “Важни информации” кои ги има во испорачаниот софтвер. За да ги прочитате, инсталирајте го испорачаниот софтвер на компјутер.

## За слушалките

- Избегнувајте репродуцирање на уредот со многу јак тон подолго време, бидејќи може да Ви се оштети слухот.
- На многу јак тон надворешните звуци нема да се слушаат. Избегнувајте слушање на уредот при ситуации кога возите автомобил или точак.
- Бидејќи испорачаните слушалки се од отворен тип, звукот излегува надвор од слушалките. Внимавајте да не ги вознемирувате луѓето околу вас.

## За отворен тип на слушалки

Јастучињата одговараат на ушите. Затоа, запомнете дека има ризик од оштетување на ушите или ушното тапанче ако има преголем притисок или јастучето ненадејно се извади од ушето. По употреба, нежно извадете ги јастучињата од ушите.

## За јастучињата

Јастучиња за замена може да нарачате од најблискиот Sony продавач. За постапката за заменување видете во Help Guide.

## За најнови информации

Ако имате прашања или проблеми со овој производ, или сакате информации за компатибилност на делови со овој производ, посетете ја следната веб страна.

За потрочувачите во САД:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

За потрочувачите во Канада:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/> For customers in Latin

Америка:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

За потрочувачите во Европа:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/> For customers in Asia,

Океанија и Африка:

Англиски: <http://www.sony-asia.com/support>

Корејски: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Поедноставен Кинески: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Традиционален Кинески: <http://service.sony.com.tw/>

За потрочувачи кои моделите ги купиле во странство:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### **За ова упатство**

Овој Брз Водич ги објаснува само основните инструкции за работа и како да го инсталирате испорачаниот софтвер.

За подетални информации и работни инструкции видете во Help Guide (HTML документ) вклучен во испорачаниот софтвер откако ќе го инсталирате.

Овој производ е тип-слушалки “WALKMAN.”

Во прилог за префрлање музика директно на Вашиот Walkman и да уживате во музика, можете да го користите едноставно како слушалки со вклучување на POWER прекинувачот во OFF и да го поврзете со друг музички плеер. Овој тип на слушалки во ова упатство е наведен како “Walkman”.



\* 4 4 6 7 8 5 7 1 1 \* (1)